



Развивање на ЕУ стандардизиран пристап за професионални квалификации за

Управување со медицински отпад



Овој проект се спроведува со финансиска поддршка на европската Комисија

Реф.број на договорот. 2013-4928/001-001

Реф.број на Проектот. 541982-LLP-1-2013-1-UK-LEONARDO-LNW



Развивање на ЕУ стандардизиран пристап за професионални квалификации за управување со медицински отпад

- Меѓународен центар за животна средина, управување со ресурси и одржливост ДООЕЛ (ICERMS)
- SINERGIE Societa Consortile a responsabilita limitata (SINERGIE)
- Институт за заштита на животната средина – Национален институт за истражување (IEP-NRI)
- SIGMA Консултанти ДОО (SIGMA)
- ET Log Здравје, енвиротех и логистика (Health Envirotech & Logistics GmbH -ET Log)
- Регионален центар за животна средина за Централна и Источна Европа – Канцеларија во Македонија (РЕЦ МК)
- Associacio d'organitzacions registrades EMAS a Catalunya (Клуб EMAS)
- Регионален центар за животна средина за Централна и Источна Европа –Канцеларија во Словенија (РЕЦ СЛО)
- Конфедерација NHS (NHS - Конф)
- Европска Унија на приватни болници (UENP)
- Меѓународна Асоцијација за цврст отпад (ISWA)
- Регионален центар за животна средина за Централна и Источна Европа- Канцеларија во Албанија (РЕЦ АЛ)

За повеќе информации

Email: info@hcwm.eu

Веб: www.hcwm.eu

LinkedIn Група: EU-HCWM

www.linkedin.com/groups/euhcwm-7472255

Проект ЕУ-НСWM: Клучни активности

- Развивање на пакет за оценување
- Анализа на резултатите за клучните здравствени установи во секоја земја, кои произлегуваат од развиените пакети за оценување
- Проценка на националните извештаи за постојните одредби за обука на професионалци во индустријата за управување со медицински отпад
- Развивање на стандардизирана програма на ЕУ за стручна обука на здравствените работници
- Интерна и екстерна оценка на развиените модули за обука и квалификации од страна на експерти
- Информативни работилници одржани од страна на секој проектен партнер
- Активности за информирање на јавноста за проектот, вклучително учество на настани и конференции, натписи и изјави за печат
- Развивање на план за начинот на искористување на резултатите од проектот



Проект EU-NCWM: Клучни резултати


- Проценка на тековната достапност на обуки за стручно образование во земјите на ЕУ, претставени од страна на земјите партнери
- Извештај за споредба на идентификуваните национални квалификации и обуки за стручно образование
- Развивање на програма за обука за стручно образование
- Интерни и екстерни извештаи за оценување
- Развивање на платформа за е-учење за спроведување на обуките
- Воспоставување на широка ЕУ мрежа за отпад и нејзина поврзаност со здравствените работници
- Веб страна на проектот и проектна група на LinkedIn, со што се обезбедува платформа и алатка за комуникација и размена на знаења
- Проектни Весници
- Спроведување и план за искористување на резултатите од проектот



Проект EU-NCWM Платформа за е-учење

Платформата за е-учење на EU-NCWM поддржува доделување на сертификати за управување со медицински отпад, преку овозможување на онлајн простор каде кандидатите кои ќе се стекнат со сертификат ќе можат да управуваат со своето портфолио, а центрите за обуки ќе можат да ги надгледуваат сите свои кандидати. Секој заинтересиран може да и пристапи на почетната страна на платформата без да мора да се најави.

Сите три начини на обука ќе бидат понудени на платформата.



Веб страната е достапна на сите 9 јазици на нашите партнери, а истата може лесно да се прегледува од мобилни уреди како што се телефони и таблети. Исто така оваа веб страна овозможува и приклучување на други професионални мрежи, со што ќе се овозможи креирање на центар на знаења за управување со медицински отпад низ цела Европа.

Овој портал за е-учење има бројни предности во однос на поврзувањето на оценувачот/ обучувачот со кандидатот а со тоа:

- Ќе се подобри пристапот до квалификациите на кандидатот
- Ќе се намалат трошоците поврзани со доделувањето на сертификатите
- Ќе се создаде пофлексибилна средина на кандидатите за учење
- Ќе се намали времето кои се троши на патување на оценувачите до и од работното место на кандидатите

Проект EU-NCWM: Професионална мрежа

Во секоја од земјите партнери во проектот беа формирани национални мрежи. Членови на мрежите се претставници на сите целни групи на општествени чинители, т.е директни корисници како што се даватели на стручни обуки и потенцијални ученици; носители на политики и одлуки; други општествени чинители како што се локални заедници, здравствени работници и организации кои работат на полето на заштита на животната средина.

Беа изработена целосна база на податоци со контакт детали а членовите на мрежите се главните корисници на резултатите од проектот, главно преку добивање на весникот на проектот и сите новости и информации. Дополнително, тие ќе имаат пристап до сите проектни материјали, вклучително и единиците за квалификација и модулите за обука.

Проектната група на LinkedIn и веб страната на проектот служат како две многу корисни платформи за информирање на јавноста и во иднина ќе продолжат да служат за информирање на јавноста во следните 5 години. Овие платформи овозможуваат презентација на резултатите од проектот и дискусија помеѓу клучните општествени чинители.

Постоечката EU-NCWM мрежа постојано се проширува со цел вклучување на други земји членки, за креирање на пан Европска мрежа на општествени чинители, што ќе биде од големо значење во создавањето на синергии помеѓу сите земји членки.

